

1.	Наставен предмет	ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА		
1.	Шифра	ETF083Z04		
2.	Студиска програма	ИКИ		
3.	Семестар (изборност)	Зимски (задолжителен)		
4.	Цели на предметот	Запознавање со основите на Вештачката интелигенција вклучувајќи: интелигентни агенти, техники за претставување на знаење и интелигентно пребарување и одлучување, теорија на игри, формална логика, логички и веројатносни системи за резонирање, учење со набљудување, обучување на невронски мрежи и учење со поттикнување. Во рамките на овој предмет, студентите ќе се стекнат со основните познавања од јазиците ЛИСП и ПРОЛОГ.		
5.	Оспособен за (компетенции)	Оспособеност за имплементација на системи што се способни да учат и да донесуваат одлуки во рамките на некои проблемски домени.		
6.	Услов за запишување на предметот	нема		
7.	Основна литература (до 3 наслови)	1. S. Russell, P. Norvig, <i>Artificial Intelligence: Modern Approach</i> , Prentice-Hall, 2002. 2. С. Божиновски, <i>Вештачката интелигенција</i> , Скопје, 1994		
8.	Број на кредити	6		
9.	Вкупен расположив фонд на време	6 ECTS x 30 часа =180		
10.	Распределба на расположивото време	2+2+1+1		
	11.1. П -	Предавања-теоретска настава		30 часа
	11.2. АВ -	Аудиторни вежби		30 часа
	11.3. ЛВ -	Лабораториски вежби		15 часа
	11.4. ПЗ	Проверка на знаење	1. Тестови	2 часа
			2. Парцијални испити	5 часа
			3. Испит	3 часа
			4. Домашни работи	15 часа
	11.5. СЗ	Самостојни задачи	1. Проектни задачи	60 часа
			2. Самостојни работи	20 часа
11.	Оценување			
	12.1. Посетеност на настава (до 10 бода)	5 бода		
	12.2. Парцијални испити (min. 60% од вкупниот број предвидени бодови)	70 бода		
	12.3. Испит (min. 50% од вкупниот број предвидени бодови)	70 бода		
	12.4. Тестови (max. 20% од вкупниот број предвидени бодови)	10 бода		
	12.5. Семинарски работи (max. 10% од вк. број предвидени бодови)	10 бода		
	12.6. Лабораториски вежби (max. 20% од вк. број предвид. бодови)	10 бода		
	12.7. Проектни задачи (max. 20% од вк. број предвидени бодови)	15 бода		
	Забелешка: Испитот се смета за положен ако студентот освои најмалку 60% од вкупниот број бодови предвидени со предметната програма. Парцијалниот испит се смета за положен ако студентот освои најмалку 30% од вкупниот број бодови.	Бодови:		Оценки:
		од 60 до 68		6 (шест)
		од 69 до 76		7 (седум)
		од 77 до 84		8 (осум)
		од 85 до 92		9 (девет)
		од 93 до 100		10 (десет)
12.	Услов за потпис и формален испит	Посетеност на лаб. вежби		

ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ *ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА*

недела	Предавања - теоретска настава			Аудиторни и лабораториски вежби		
	часа	Тема	часа	Тема		
I.	2	Што е вештачка интелигенција. Разни погледи кон интелигенцијата. Тјурингов тест за интелигенција. Преглед на развојот на вештачката интелигенција.	2	Вовед во програмскиот јазик ЛИСП.		
II.	2	Интелигентни агенти.	2	Решавање на задачи за претставување на знаења со програмскиот јазик ЛИСП.		
III.	2	Формална логика.	2	Решавање на проблеми со пребарување низ простор на состојби.		
IV.	2	Системи за логичко резонирање.	2	Решавање на задачи со методите за информирano пребарување.		
V.	2	Претставување на знаења.	2	Решавање на задачи за моделирање на игри.		
			2	Тестирање на задачи во програмскиот јазик ЛИСП.		
VI.	2	Решавање на проблеми со пребарување низ простор на состојби. Методи за информирano пребарување.	2	Решавање на задачи за логика од прв ред. Вовед во ПРОЛОГ.		
			2	Решавање на проблеми со пребарување низ простор на состојби.		
VII.	2	Теорија на игри.	2	Изведување на заклучоци кај системи за логичко резонирање.		
			2	Решавање на задачи со методите за информирano пребарување.		
VIII.	2	Колоквиумска недела	2	Прв колоквиум		
			1			
IX.	2	Експертни системи. Системи за веројатносно резонирање.	2	Решавање на задачи со системи за веројатносно резонирање.		
X.	2	Учење со набљудување.	2	Решавање на проблеми со стебла на одлучување и со други техники за учење со набљудување.		
			2	Вовед во програмскиот јазик ПРОЛОГ.		
XI.	2	Учење кај невронски мрежи.	2	Решавање на проблеми за учење кај невронски мрежи.		
			2	Решавање на проблеми со пребарување низ простор на состојби.		
XII.	2	Учење со поттикнување.	2	Решавање на проблеми за учење со поттикнување.		
			2	Решавање на задачи за моделирање на игри во ПРОЛОГ.		
XIII.	2	Обработка на природни јазици.	2	Задачи со формални јазици и со други техники за обработка на природни јазици.		
			2	Решавање на задачи за моделирање на игри во ПРОЛОГ.		
XIV.	2	Перцепција.	2	Задачи за обработка на слика и звук.		
XV.	2	Сегашноста и иднината на вештачката интелигенција.	2	Решавање испитни задачи од цел материјал.		
Збир	30		45			